

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна анкета за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна анкета за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха и граничен опфат:

- Од северната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 6”;
- Од западната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 1”;
- Од источната страна по улица “Собирна Улица 1”.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавна анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната анкета ќе трае од 04.10.2019 год. до 18.10.2019 год.

**Член 4**

Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 и по ГУП за град Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

**Член 5**

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7226/2  
30.09.2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна презентација за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха и граничен опфат:

- Од северната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 6”;
- Од западната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 1”;
- Од источната страна по улица “Собирна Улица 1”.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната презентација ќе се одржи на ден 10.10.2019 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, ул. „Ленинова“ бр. 34.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7226/3  
30.09.2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за формирање на Комисија за спроведување на**  
**јавна презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха

во состав

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам
- Андреј Петровиќ Манев - претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 04.10.2019 год. до 18.10.2019 год., а јавната презентација на ден 10.10.2019 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр. 34

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7226/4  
30.09.2019 год  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски